



Халкбанк АД Скопје е брзорастечка банка составена од тим од млади, амбициозни и мотивирани вработени. Во согласност со нашата стратегија, ние сме секогаш отворени за нови, едуцирани, трудољубиви, високо мотивирани и талентирани кандидати за вработување. Истовремено, на членовите на нашиот тим им нудиме одлични работни услови, конкурентни примања и бенефиции, како и континуиран кариерен и професионален развој, кои што ја рефлектираат улогата на Банката како водечка финансиска институција во локалниот финансиско-банкарски сектор.

Согласно тековните потреби, процеси и активности во Халкбанк АД Скопје, објавуваме оглас за прием на пополнување на следната работна позиција во Банката:

ИТ Техничар

во Централата на Халкбанк А.Д. Скопје

Референца Бр. 001/2018

Основните квалификации и барања кои кандидатот треба да ги исполнува за оваа позиција се:

- Завршено најмалку средно стручно образование од областа на електро-техниката;
- Работно искуство на иста или слична позиција од најмалку 5 години;
- Одлични познавања на англиски јазик за континуирана комуникација, пишување и читање;
- Возачка дозвола Б категорија.

Истовремено, кандидатот треба задолжително да ги поседува следните познавања, вештини и квалификации:

- Инсталација и одржување на Персонални компјутери и Лаптопи на Windows платформа;
- Познавање на Microsoft Office, Windows Desktop OS, Виртуелни околии на VMWare и VirtualPC;
- Познавање на технологии за мобилна и фиксна телефонија;
- Работа со компјутерски и телефонски мрежи, и нивно каблирање;
- Работа и монтирање на компјутерска опрема;
- Работа со принтери/скенери;
- Техничка поддршка на Филијали/Експозитури на територија на цела Македонија;
- Подготвен да учи и да работи со најнова компјутерска технологија;
- Комуникативна и динамична личност;
- Професионален пристап кон работните обврски;
- Менаџира време и почитува рокови;
- Чесност и доверливост;
- Одлични комуникациски вештини;
- Ориентираност кон решавање на проблеми и критичко размислување;
- Професионален изглед и однесување.

Доколку сте заинтересирани за позицијата, ве охрабруваме да аплицирате најдоцна до 16-ти февруари 2018 година на следниов е-маил: career@halkbank.mk со назнака: Референца Бр. 001/2018 –ИТ Техничар.

За да аплицирате, потребно е да ни доставите ваше резиме (CV) на англиски јазик со фотографија, мотивациско писмо и препораки и потврди за вашите претходни релевантни работни ангажмани, кои се бараат за оваа позиција. Сите останати начини на аплицирање ќе се сметаат за невалидни.

Со доставувањето на вашата апликација потврдувате дека прифаќате вашата апликација и лични податоци да бидат земени во предвид за идните потреби од нови вработувања на Банката.

Напомена: Во процесот на селекција, само кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг ќе бидат контактирани и повикани на тестирање и/или интервју.